



"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ГИ ОХРАБРИ МАКЕДОНЦИТЕ ПОД ПИРИН

Македонците од Пиринска Македонија се обединија. Тоа е знак дека, и покрај притисоците од бугарските власти, нивната неуморна борба за докажување на македонскиот идентитет продолжува. Она што го направија минатата седмица, односно обновувањето на ОМО "Илинден" ПИРИН и обединувањето со ОМО ПИРИН е за поздравување, бидејќи само така, со заеднички сили, ќе можат да им се спротивстават на Бугарите и да се изборат за своите права, оние кои им припаѓаат според сите меѓународни документи и конвенции. Нивната борба е долготрајна и тешка, а бугарската држава, и покрај препораките од Стразбур, дека ги крши правата на Македонците кои живеат на нејзина територија, нема направено многу промени во своето однесување кон припадниците на ова малцинство. Тамошните Македонци не можат да го изучуваат мајчиниот македонски јазик, а тој ниту се употребува во средствата за јавно информирање. Тие имаат тешкотии и околу празнувањето на македонските празници и досега неколку пати беа спречени во таквите обиди.



■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА



ИВАН СИНГАРТИЈСКИ

Иако, ОМО "Илинден" ПИРИН беше обновена, сепак и овој пат бугарските провокации не изостанаа. Засилени полициски структури се грижеа за безбедноста на основачкото Собрание, пред чиј почеток членови на бугарската ВМРО БНД на Красимир Карачанов протестираше со пароли "Македонија е бугарска". За време на прес-конференцијата на ОМО "Илин-

ден" ПИРИН бугарската полиција спречила обид на припадници на ВМРО БНД и десничарската партија АТАКА да се пресметаат со македонските активисти.

ТЕСТ

Повеќе опозициони и екстремистички партии во Бугарија побараа судот да не ја регистрира ОМО "Илинден" ПИРИН, бидејќи таа била "етничка партија", чие постоење не било дозволено според бугарскиот Устав. Иван Син-

гартиски, копретседател на ОМО "Илинден" ПИРИН вели дека нивната партија не може да се третира како "етничка".

"Тоа е тезата, која се пушта во бугарската јавност, а со цел да не ни се дозволи регистрација. Ние сме граѓанска партија, во која можат да членуваат луѓе од различна националност - Македонци, Бугари, Турци... Тоа што во нашите заложби стои дека ние ќе се бориме за правата на Македонците, не значи дека сме исклучително етничка партија. Ние добро знаеме

ПОЧИТУВАЊЕ НА НАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

"Продолжуваат да шпекулираат дека сме сепаратисти, антидржавни елементи, дека сме биле финансирани од надвор па сè до повици да бидеме стрелани или затворени. Сè ова е смислена кампања на некои тоталитарни средини, кои се исклучително исплашени од можноста да се регистрира нашата партија, да се признае и да се афирмира едно негирано малцинство, па затоа гледаат да ги заплашат потенцијалните членови (потребни ни се 5. 000) и да ја компромитираат нашата партија", изјави Стојко Стојков.

Забранетата ОМО "Илинден" ПИРИН неколку пати доби процеси против бугарската држава. Судот за човекови права во Стразбур бара бугарските власти да ја овозможат регистрацијата на партијата.



што не дозволува Уставот", изјави Сингаријски.

Стојко Стојков, исто така, копретседател на партијата, потенцира дека односот кон Македонците ќе биде вистински тест за Република Бугарија за тоа колку таа ги исполнува европските стандарди во однос на демократијата.

"Ние не бараме ништо друго, ние сме граѓани на Република Бугарија и тука треба да ги остваруваме и да ги добиеме нашите права. За постигнување на нашите цели ОМО 'Илинден' ПИРИН ќе дејствува исклучително со мирни и демократски средства врз база на Уставот и на законите на Бугарија и на меѓународните конвенции

за човекови права, кои ги има прифатено оваа земја", изјави Стојков.

РЕАКЦИЈА

Македонците кои живеат во Бугарија потенцираат дека иницијативата за обновување на ОМО "Илинден" ПИРИН уште од почетокот се соочила со остра реакција од страна на бугарските власти.

"Преку агенцијата 'ФОКУС' почна кампања против обновувањето на ОМО "Илинден" ПИРИН, при што беа пласирани три клучни лаги: 1. Дека ние сме изјавиле дека тоа е партија на етничка основа - какви што бугарскиот Устав забранува; 2. Дека обединувањето е заслуга на амбаса-

дорот Алити, кој всушност нема никаков однос кон овие процеси кои почнаа во летото 2004 година, а се интензивираа по влегувањето во сила на пресудата во Стразбур на 20 јануари годинава; и 3. Дека е тоа диригирана, дури и финансирана кампања од страна на Македонија, поврзана со изборите кои се подготвуваат во неа, дури и со некој пеколен македонски план да ѝ се попречи на бугарската евроинтеграција. Потоа се премина на познатото сценарио - се прашуваа повеќе бугарски општествени дејци: Вие одобрувате ли создавање партија на етничка основа и мешање на странски држави во нашите дела,

чинот на обновување на ОМО "Илинден" ПИРИН и на нејзино обединување со ОМО ПИРИН и три други формации. Бил изгласан Статут и биле избрани раководни тела со вкупно 28 лица во тој состав. Гости биле делегација од "Виножито" на чело со Павле Воскопулос, Никола Костурски од име на протераните Македонци од Грција и др.

Тамошните Македонци објаснуваат дека на настанот не биле поканети претставници на седмата сила од Бугарија, поради шпекулациите во медиумите и за да може мирно да се работи. Тоа ги разгневило бугарските новинари, а дел од нив дури и објавиле лажна информација

ОМО "Илинден" ПИРИН прв пат беше регистрирана како политичка партија од Софискиот суд во 1999 година, меѓутоа веќе во февруари наредната, 2000 година беше забранета од Уставниот суд на Бугарија по барање на пратениците на БСП, која денес е на власт. На локалните избори партијата на Македонците победи во неколку помали места во Општина Гоце Делчев и при тоа беа избрани нејзини советници во советите на Благоевград и на други општини. По забраната на партијата нејзините лидери се жалеа пред Европскиот суд за правата на човекот, поддржани од Хелсиншкиот комитет, а Стразбур застапа зад нив, изрекувајќи ѝ парични казни на бугарската држава. Иван Сингаријски изјави дека по укинувањето на забраната од Стразбур тие треба повторно да ја поминат процедурата на секоја нова партија, да соберат 5.000 потписи, колку што е определено со Законот, кои потоа со другите документи ќе треба да ги достават до Софискиот суд за регистрација. Формирањето на партијата е само прв чекор за нејзино повторно враќање на бугарската политичка сцена.

Него не го изненадуваат провокациите од Красимир Каракачанов и од градоначалникот на Благоевград. Сингаријски вели дека Каракачанов е најекспониран предводник на кампањата која се води против нив во Бугарија, а Лазар Прчкапов е познат по тоа што користи секаква можност да не им дозволи прослава на годишнини на македонски револуционери, условувајќи ги да не држат говори, ниту да носат партиски знамиња.

за што одговорите масовно беа објавувани, заедно со заканиите на ултранационалистите - цел беше да се исплашат нашите членови да дојдат на основањето", велат Македонците од Пиринско.

Сепак, ваквите провокации на Бугарите не им успеале, па нашите Македонци успешно, со 530 луѓе, во градот Гоце Делчев го извршиле

дека на настанот им бил дозволен пристап само на македонските новинари. По настанот била одржана пресконференција на која на учесниците на обновувањето на ОМО "Илинден" ПИРИН и обединувањето со ОМО Пирин, им биле поставувани мноштво провокативни прашања. Следниот ден почнала нова кампања против нив.



"Прва цел беше да се тврди наводно дека сме биле помалку од 350 и затоа Собранието не било легитимно (според Законот потребни се 500). Второ, на јавна дискусија беше поставена наводната наша намера да организираме референдум во училиштата во Пиринска Македонија и потоа да бараме да се воведат македонски јазик. Ние сè уште сме во многу почетна фаза на изградба на партијата и уште не сме регистрирани за да поставуваме некакви барања. На прес-конференцијата, на прашањето: Што мислиме за идејата за воведување македонски јазик во училиштата и по телевизите - одговорив дека нашиот принципиелен став се базира врз законите - Рамковната конвенција за правата на малцинствата, а тоа значи дека припадниците на секое малцинство, а меѓу нив и македонското, имаат право да го изучуваат својот мајчин јазик, дека според законите воведувањето на јазикот зависи од личната волја на припадниците на малцинствата и дека токму тие треба да бидат прашани. Овој воопштен принципиелен став беше транскрибиран во конкретен план за правене референдум и така искривената вест веќе неколку дена е жешка тема во медиумите, при што во тоа беа вклучени многу политичари и научници, а сè со цел да докажат колку тоа е лошо за Бугарија", вели Стојко Стојков.

Во однос на прашањето за македонскиот јазик, бугарските контрастави се сведуваат на негова негација.

Иво Атанасов, претседател на парламентарната Комисија за граѓанско општество и медиуми во Бугарија, рекол дека барањето за емитување вести на македонски јазик на националната бугарска телевизија е само обид да се наметне тезата дека во земјата постои македонско малцинство.

Андреј Пантев, пак, познат бугарски историчар, оценил дека ОМО "Илинден" ПИРИН носи јазична, етничка и културна корозија во Бугарија. Агенцијата "Фокус", исто така, тврди дека бугарските по-



ВО БУГАРИЈА ПОСТОИ МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО

"Како што кај нас има турско малцинство, така има и македонско. Ако има граѓани кои така самите се декларирале, тоа логично значи дека има такво малцинство", прв пат јавно призна Кемал Ејуп, претседател на Комисијата за заштита од дискриминација на Република Бугарија, за Нова ТВ, коментирајќи го прашањето дали има македонско малцинство во Бугарија.

Тој обелодени дека неколку илјади бугарски граѓани се декларирале како Македонци. Тие се регистрирани во бугарската пописна статистика и се знае нивниот број. Ова јавно признание предизвика негативни реакции во Бугарија.

"Разбирливо е кога за македонски јазик зборува човек платен од Скопје, но кога државен службеник тврди такви небулози, тоа е криминал", изјави лидерот на ВМРО БНД, Красимир Каракачанов, кој побара оставка од Ејуп.

Движењето за права и слободи (ДПС) молскавично се ограда. Лидерот на ДПС, Ахмед Доган, бил бесен од однесувањето на сопартиецот и размислува да го казни. Тој бил шокиран како може искусен политичар да изнесе толку непромислена изјава, која го втурнува ДПС во скандал.

литичари, државници и лектори се едногласни во ставот дека македонски јазик воопшто не постои и дека тој јазик е само дијалект на бугарскиот. Кемал Ејуп, претседател на Комисијата за заштита од дискриминацијата во Бугарија, изјавил дека ОМО

ставниците на радикалните софиски кругови, кои се креаа на нозе откако дознаа дека Македонците повторно ќе ја формираат партијата ОМО "Илинден" ПИРИН.

Лидерот на пробугарската ВМРО БНД, Красимир Каракачанов, кој уште во времето

јасно треба да биде истакнато дека слична партија на сепаратистите од ОМО 'ИЛИН-ДЕН' на никаков начин не може да биде регистрирана во една суверена и правна држава како што е Бугарија", додаде тој, нагласувајќи дека "вештачката творба Македонија се обидува на секаков начин да се легитимира пред своето население".

На ваквите провокации Стојко Стојков коментира: "Продолжуваат да шпекулираат дека сме сепаратисти, антидржавни елементи, дека сме биле финансирани од надвор па сè до повици да бидеме стрелани или затворени. Сè ова е смислена кампања на некои тоталитарни средини кои исклучително се исплашени од можноста да се регистрира нашата партија, да се признае и да се афирмира едно негирано малцинство, па затоа гледаат да ги заплашат потенцијалните членови (потребни ни се 5.000) и да ја компромитираат нашата партија. Преминаа и во лични напади обидувајќи се да ги компромитираат раководителите на партијата како личности. Мене како бугарски државјанин ми е срам, кога гледам што се прави, а не знам како тие не се срамот тоа да го прават и при тоа се нарекуваат бугарски патриоти".

Македонскиот амбасадор во Софија, Абдурахман Алити, во изјавата за Радио "Фокус Пирин" ги демантира информациите дека е вклучен во обновувањето на партијата на Македонците во Бугарија.

"Јас немам што да правам со која било партија. Тука сум да ја претставувам мојата земја и само тоа го правам. Не ми е својствено да се занимавам со такви работи и би сакал да знам кој ги пласира таквите информации. Тоа е надвор од мојата надлежност. Знаам дека некои луѓе од ОМО организациите сакаат да останат само организација, а некои сакаат партија. Не знам од каков карактер се тие организации и партии", изјави Абдурахман Алити.

"Илинден" ПИРИН може да претендира за воведување настава на македонски јазик во бугарските училишта само ако успее да докаже дека во Бугарија постои македонско малцинство.

ШПЕКУЛАЦИИ

"Македонците надвор од Бугарија, сепаратисти, не треба да се регистрираат", беа некои од изјавите на прет-

на режимот на Тодор Живков работел против Македонците во Бугарија, изјави дека повторното формирање на ОМО "Илинден" ПИРИН било провокација.

"Не случајно тоа се прави сега, очекувајќи дека бугарските власти повторно ќе ја забранат таа партија. За тоа да може негативно да се одрази во октомври кога ќе излезе конечниот извештај на Европската комисија. Многу